



ВИСОКА ШКОЛА ЗА НОВИНАРСТВО
И ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА



MEDIA DIVERSITY
INSTITUTE

НОВА МАКЕДОНИЈА

Завршна конференција

„Медиумската писменост во образованието - предуслов за учество на младите во општествените и политичките процеси во Македонија“

18.12.2018 година, 10.00-14.00 часот

Хотел „Холидеј Ин“ Скопје (сала Милениум 1)

9.45-10.00 Регистрација

Сесија 1: Медиумската писменост во основното образование во Македонија

Модератор: Александра Теменугова, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

- 10.00-10.05 *Вовед – Жанета Трајкоска*, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста
- 10.05-10.15 *Медиумската писменост како приоритет на Европската Унија - Фрејк ЈАНМАТ (Freek Janmaat)*, раководител на Секторот за економски прашања, градење институции и прекугранична соработка во Делегацијата на Европската Унија
- 10.15-10.25 *Перспективи за развој на медиумската писменост во образовниот систем – Арбер Адеми (Arber Ademi)*, министер на Министерството за образование и наука (ТВС)
- 10.25-10.35 Презентација на истражувањето на Високата школа *Медиумската писменост во Македонија: обид за имплементација во основното образование - проф. Весна Шопар*
- 10.35-10.45 *Медиумската и дигиталната писменост во македонскиот образовен систем - Зекирија Хасипи (Zekirija Asipi)*, директор на Бирото за развој на образованието (ТВС)
- 10.45 – 10.55 *Имаме ли медиумски писмени наставници за да имаме медиумски писмени ученици? - Соња Јовановска*, професорка по македонски јазик
- 10.55 – 11.05 *Дали македонското образование го пресретнува онлајн животот на учениците? – Теодора Кожуваровска*, ученичка во гимназијата „Јосип Броз Тито“ Битола
- 11.05 – 11.45 Дискусија
- 11.45 - 12.00 Кафе пауза



Проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: коалиција за медиумска и информациска писменост“ го финансира Европската Унија





ВИСОКА ШКОЛА ЗА НОВИНАРСТВО
И ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА



MEDIA DIVERSITY
INSTITUTE

НОВА МАКЕДОНИЈА

Сесија 2: Медиумската писменост низ меѓународна перспектива

Модератор: Михајло Лахтов, специјалист за медиуми и комуникација

- 12.00-12.10 *Финскиот образовен систем во светот на новите медиуми - Лори Палса (Lauri Palsa) - истражувач во Националниот институт за аудиовизуелни дејности во Финска*
- 12.10-12.20 *Медиумската писменост како императив на шкотското новинарско образование - Александар Коцич (Aleksandar Kocic) – раководител на програмата за новинарство на Напиер Универзитетот во Единбург, Шкотска*
- 12.20-12.30 *Медиумската писменост на глобалната агенда на УНЕСКО: дали граѓанскиот сектор ги користи медиумите за артикулација на своите интереси или обратно? – Милица Пешиќ (Milica Pesic), директорка на Институтот за различности во медиумите од Лондон, Англија*
- 12.30 – 13.10 **Дискусија**
- 13.10 -13.20 **Заклучоци и препораки**
- 13.20 - 14.00 **Ручек**



Проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: коалиција за медиумска и информациска писменост“ го финансира Европската Унија

